

Српските демонстранти со камења и молотови коктейли ги нападнаа единиците на УНМИК, кои на 17 март упаднаа во судската зграда на Мисијата на ОН на Косово во северниот дел на Косовска Митровица, откако на 14 март таа била заземена од група косовски Срби, поголем број поранешни судски службеници, кои до 1999 година работеле во Судот.

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

## ВО КОСОВСКА МИТРОВИЦА ЖЕСТОКИ СУДИРИ МЕЃУ СРБИТЕ И УНМИК

НЕМИРИТЕ ВО МИТРОВИЦА СЕ СЛУЧИЈА НА 17 МАРТ, ДЕН КОЈ ЗА МНОГУМИНА ВАЖИ КАКО ЦРН ДЕН, ОДНОСНО НА 17.3. 2004 Г. ИЗБУВНАА Т.Н. МАРТОВСКИ НЕМИРИ, ВО КОИ БЕА УБИЕНИ ДВАЕСЕТТИНА СРБИ И ЗАПАЛЕНИ ГОЛЕМ БРОЈ ЦРКВИ И ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ



# РЕПРИЗА НА ЦРНИОТ 17 МАРТ 2004 ГОДИНА

Украински полицаец од Мисијата на Обединетите нации почина од повредите здобиени во неколку часовните судири, кои на 17 март избувнаа меѓу Србите и претставниците на УНМИК во Косовска Митровица. Се уште не е прецизирано од што точно се предизвикани раните, но меѓународните претставници на Косово велат дека Србите користеле автоматско оружје и рачни гранати.

Во судирите има повеќе од 100 повредени, седумдесеттина се косовски Срби, од кои петнаесет се потешко ранети, а тројца се во критична состојба. Едно лице е застрелано во глава, веројатно од снајпер. Меѓу повредените има војници на КФОР и полицајци на УНМИК, од кои најголем дел се припадници на полскиот контингент. Тие заедно со украинските полицајци во утринските часови упаднале во судската зграда на Мисијата на ОН на Косово во северниот дел на Косовска Митровица, откако на 14 март таа била заземена од страна на група косовски Срби, поголем број поранешни судски службеници, кои до 1999 година работеле во Судот, решени тука и да останат. Всушност, од 21 февруари поранешните службеници секој ден протестираа пред судската зграда, барајќи повторно да бидат вратени на работните места. Портпаролот на Мисијата на ОН на Косово, Александар Иванко, потегот на косовските Срби го оцени како "преминување на една од црвените линии на УНМИК и кршење на Резолуцијата 1244 на Советот за безбедност на ОН. Немирите во Митровица се случиле на истиот ден кој за многумина важи како црн ден, односно на 17 март



ЗА ДА ГИ РАЗБИЈАТ ДЕМОНСТРАНТИТЕ, ПОЛИЦИЈАТА И КФОР УПОТРЕБИЛЕ СОЛЗАВЕЦ, ШОК БОМБИ И ГУМЕНИ КУРШУМИ

2004 г. избувнаа т.н. мартовски немири, во кои беа убиени дваесеттина Срби и запалени голем број цркви и верски објекти.

Во годинашните немири српските демонстранти со камења и со молотови коктейли ги нападнаа единиците на УНМИК, кои упаднале во Судот и привеле 53 службеници. Демонстрантите запалиле по две возила на УНМИК и на КФОР. Според портпаролот на КФОР, Ветон Ељшани, утрито околу осум часот имало експлозија, во која настрадале полицајци на УНМИК и војници на КФОР. За разбивање на демонстрантите биле употребени солзавец, шок бомби и гумени куршуми. По овие судури, кои беа оценети како најсериозни откако Косово прогласи независност на 17 февруари, состојбата во Косовска Митровица засега е мирна. Полицајците на УНМИК и косовската полиција се повлечени. Контролата е кај војниците на

КФОР, кои не дозволуваат влегување или излегување од градот. Властите на УНМИК ги ослободиле уапсените, но ги предупредиле косовските Срби и властите во Белград дека со употребата на огнено оружје е премината опасна линија. И косовскиот претседател Фатмир Сејдиу го осуди насилството на Србите врз силите на КФОР. Од друга страна, пак, официјален Белград ги обвини КФОР и УНМИК за прекумерна употреба на сила. Српските власти го засилија обезбедувањето на амбасадите и на владините згради поради најавените протестни собири во Белград. Тие се консултираа со својот главен сојузник, Русија, за "преземање заеднички чекори за запирање на насилствата врз косовските Срби". Москва оцени дека причина за немирите е "нелегитимното отцепување на Косово" и побара од меѓународните сили да се воздржат од употреба на сила.